

ПРИГОВОР**1. Подносител**

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

вработен/а	☐
апликант за вработување	☐
надворешен соработник	☐
купувач	☐
член на програмата за лојалност	☐
друга категорија на субјект на лични податоци	наведете ја категоријата

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

3. Причина заради која приговарате

Согласно член 25 од ЗЗЛП¹, приговарам на обработката на моите лични податоци од страна на SPORT VISION (наведете ја причината):

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по приговорот во рок од еден месец односно во рок од три месеци од денот на прием.

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____ Датум: _____

Одговорот на овој приговор, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е -маил адреса ☐

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

Образец на приговор

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: svzlp@sportvision.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива приговорот:		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____	Датум Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесениот приговор. Податоците во врска со овој приговор ќе ги чуваме 5 години од затворање на овој приговор за оперативни, статистички и ревизорски цели.